

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предмет : МАТЕМАТИКА | ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ |
| Наставна тема : ГЕОМЕТРИЈА | Време на реализација 25 часа |
| Изготвиле : Наташа Тодоровска Весна Бошковска | ООУ „Горѓи Сугарев“ – Битола ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ - Скопје |
| Адаптирале: | Од ООУ,, |

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ
Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да:

- ✓ мери и црта отсечка.
- ✓ опишува 2Д и 3Д форми и наведува сличности и разлики меѓу нив.
- ✓ брои и црта линии на симетрија.
- ✓ одредува положба на објект во квадратна мрежа и движи објекти по квадратна мрежа.

| Содржини (и поими) | Стандарди за оценување | Часови | Активности | Средства | Следење на напредокот |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсечка -отсечка - точка - припаѓа - не припаѓа | Означува и именува крајни точки на отсечката. Означува точка на отсечката и надвор од неа. | 2 | <p>*Учениците на масичка имаат сламки, тенки стапчиња, чеккалици и мали топчиња од пластелин. Наставникот дава насоки во парови да прават отсечки (да ги ограничуваат правите линии со топчиња од пластелин на двета краеви). Учениците стекнуваат претстава за поимот отсечка.</p> <p>*Учениците препознаваат отсечки во училиницата(на училишнот мебел, учебници, сидови, врата, прозорци, табла и сл. и ги покажуваат крајните точки).</p> <p>*Учениците прават подолга отсечка, надоврзани отсечки со чеккалици и топчиња од пластелин. Учениците на мастата околу отсечката поставуваат топчиња од пластелин и изведуваат заклучок за точки кои припаѓаат(лежат) и точки кои не лежат на отсечката.</p> | сламки , тенки стапчиња чеккалици пластелин учебник, тетратка предмети од училиница работен лист табла/бела | Усни одговори на поставени прашања Практична изведба- означува и именува крајни точки на отсечка Означува точки на отсечка и точки надвор од неа Решенија во |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | *Учениците работат во тетратка, работен лист, учебник – поврзуваат точки и цртаат различни остечки, а со боичка се означуваат крајните точки. *Преку анимирано видео се запознаваат со поимот отсека и може да воочат разлика со права и полуправа(на английски јазик) https://www.youtube.com/watch?v=IrXT9qxQLi8 | линијар маркер/ креди компјутер видеобим | работен лист Домашни задачи |
| Отсека -отсека - точка - припаѓа - не припаѓа | Означува и именува крајни точки на отсеката. Означува точка на отсеката и надвор од неа. | | <p>*Наставникот на таблата црта подолга отсека и ги означува крајните точки со боја. Потоа на отсеката претставува уште една точка и обаснува дека секоја точка може да се именува со букви од латиницата (A, B, C ...) и се добиваат отсечки со крајни точки(AB, BC, CD...)</p>  <p>*Учениците цртаат отсечки со линијар со произволна должина и ги означува крајните точки со големи латински букви. Вежбаат именување на отсечките според крајните точки. Пример: 1. Нацртај отсека и означи 2 крајни точки на неа 5 точки надвор од неа. 2. Крајните точки на отсеката именувај ги по избор. *Учениците индивидуално работат активности во учебник/работен лист со препознавање отсечки, означување и именување на точки кои припаѓаат/не припаѓаат на отсечки . *Линк со идеи за работни листови(на английски јазик) https://rb.gy/b2a0h</p> | учебник, тетратка работен лист табла/бела линијар маркер/ креди компјутер видеобим | Усни одговори на поставени прашања Практична изведба- означува и именува крајни точки на отсека Означува точки на отсека и точки надвор од неа Решенија во работен лист Домашни задачи |
| | Мери и запишува должина на отсека. Црта отсека | 2 | *Наставникот на оптегната волница (права) или на дрвена прачка од 1 m со пластелин означува три дела (пр. со должина од 10 cm, 30 cm и 50 cm). Ја мери нивната должина. Учениците следат објаснување дека деловите од правата се нарекуваат отсечки. | волница дрвено метро табла/бела | Усни одговори на поставени прашања Практична |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | *Наставникот покажува модели на 2Д форми. | збирка модели на | Усни одговори на |
| Отсечка | според дадена дължина | | *Учениците следат како наставникот на таблата црта отсечка и я дели на 2 дела со различна дължина. Со точки во боја се означават краевите на сите отсечки и отсечките се означават со различна боја. *Се потсетуваат на именување на отсечките според нивните краjni точки(АВ, ВС, CD...). Отсечките ги црта пооделно, ги именува и я запишува нивната дължина. Пр. $AB = 3 \text{ см}$ $BC = 4 \text{ см}$ $AC = 7 \text{ см}$. | креди во боја/ маркери во боја учебник тетратка работен лист линијар боички | изведба- мери и запишува дължина на отсечка Црта отсечки со линијар со различна дължина Решенија во работен лист Домашни задачи |
| -отсечка | Мери и запишува дължина на отсечка. | | Ученците воочуваат дела сите отсечки се со различна дължина и я изразуваат со единици мерки за дължина. *Учениците работат активности со мерење на дължина на отсечки во учебник или работен лист. | | |
| - точка | | | | | |
| - припаѓа | Црта отсечка според дадена дължина | | *Учениците цртаат отсечка со дължина од 10 см и следат насоки како да означат точки со соодветна дължина на отсечката. Пр. 3, 5 и 10 см. Ги именуваат отсечките со различна дължина Пр. Отсечката со дължина 3 см е AB, со дължина 5 см е BC, со дължина 10 см е CD. *Учениците индивидуално цртаат во своите тетратки отсечки со различни дължини и се исказуваат која е најкратка/најдолга пр. 2 см, 3 см, 5 см. *Учениците во парови цртаат отсечки со различна дължина и ги означават крайните точки. Учениците во парот си ги разменуваат нацртаните отсечки, јамерат и запишуваат нивната дължина. По завршување на активноста учениците меѓусебно се оценуваат. | табла/бела креди во боја/ маркери во боја учебник тетратка работен лист линијар боички | Усни одговори на поставени прашања Практична изведба- мери, црта и запишува точна дължина на отсечка изразена во см Решенија во работен лист Домашни задачи |
| - не припаѓа | | | | | |




ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2Д-форми теме, страна, прав агол, седумаголник, осумаголник, деветаголник и десетаголник</p> | <p>Препознава и именува 2Д форми. Означува и именува теме и страна на триаголник, четириаголник, петаголник, шестаголник, седумаголник, осумаголник, деветаголник и десетаголник.</p> | <p>Учениците ги препознаваат на својот линијар со шаблони или математичките плочки и правилно ги именуваат. Пр. Оваа 2Д форма се вика триаголник, квадрат... *Учениците изработуваат 2Д форми со помош на стапчиња, сламки, чепкалки, чечкалици. Наставникот дава насоки. Пр. <ul style="list-style-type: none"> • Претставете 2Д форма со 4 еднакви страни. Учениците прават квадрат со стапчиња со еднаква должина. • Која 2 Д форма не може да ја направите со стапчињата? Круг. *На таблата со цртеж или на слика се претставени сите многуаголници: триаголник, четириаголник ... седумаголник, десетаголник. Учениците следат насоки за означување и именување на темиња, страни и агли на многуаголниците. *Изведуваат заклучок за поимот многуаголник и именување на многуаголниците. *Учениците работат индивидуално/парови/групи во работен лист за одредување на страни, темиња, агли и именување на многуаголници. *Учениците во парови учествуваат во играта: Погоди ја 2Д формата. На еден од учениците му се затвараат очите, а другиот ученик на гео табла претставува 2Д форма. Преку допир, првиот ученик ја опишува и именува 2Д формата *Во групи учениците на лист хартија лепат чепкалки правејќи 2Д форми, а потоа со букви ги означуваат темињата на 2Д формите. *Поделени во помали групи, учениците на геотабла формираат 2Д форми (триаголник, четириаголник, петаголник, шестаголник, седумаголник, осумаголник, деветаголник и десетаголник) и потоа истите ги опишуваат според бројот на страните,</p> | <p>2Д-форми слики од многуаголници линијар со шаблони од 2Д форми математички плочки стапчиња, сламки, чепкалки, чечкалици ластичиња работен лист маргама</p> | <p>поставени прашања Практична изведба- препознава и именува 2Д форми Означува и именува теме и страна на многуаголници Решенија во работен лист Домашни задачи чепкалки, лепило геотабла ластичиња тетратка, учебник</p> |
| | | | | |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>темињата и аглите.</p> <p>*Учениците во тетратка/ работен лист или учебник цртаат 2Д форми, ги означуваат нивните темиња и ги именуваат многуаголниците.</p> <p>*Линкови за онлајн активности со 2Д форми(на английски јазик)</p> <p>https://www.mathplayground.com/geoboard.html</p> <p>https://www.splashlearn.com/math/2d-shapes-games</p> <p>https://rb.gy/xq0pp</p> <p>*Активности во работни листови - Погоди ги шестоаголниците. Учениците во работен лист сорзлични 2Д форми и треба да ги пронајдат и заокружат/обојат само петаголници/шестаголници/седумаголници и сл. .</p> <p>*Линк со идеи за работни листови(на английски јазик)</p> <p>https://rb.gy/chcay</p> | <p>работен лист видеобим компјутер бела табла дигитални алатки</p> | <p>Означува и именува теме и страна на многуаголници Решенија во работен лист Домашни задачи</p> |
| 2Д-форми теме, страна, прав агол, седумаголник, осумаголник, деветаголник и десетаголник | Препознава прав агол кај 2Д форми и проверува со користење на шаблон на квадрат. | 1 | <p>*Учениците со помош на стапчиња прават прав агол. Го препознаваат во училиницата(таван, под, плочки, табла, врата, прозорци, клупа...)</p> <p>*Учениците следат кратко видео за прав агол .</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=Ge2Kgp6URz4</p> <p>*Учениците во парови, со шаблон од квадрат изработен од картон(корица од блок за цртање), откриваат кои 2Д форми и површини од предметите во училиницата имаат прави агли.</p> <p>*Учениците со модел на часовник со стрелки прават прав агол и читаат време кога стрелките се под прав агол. Пр. 12:15 12:45... и др.</p> <p>*Учениците во работен лист пронаоѓаат 2Д формики кои имаат прави агли или поврзуваат точки за да добијат 2Д форма која има најмалку 1 прав агол.</p> <p>*Учениците цртаат/ изработуваат со стапчиња,сламки, чечкалици, кибритчиња 2Д форми кои имаат најмалку 1 прав агол.</p> <p>Онлајн игри за прав агол:</p> | <p>стапчиња, сламки, чечкалици, кибритчиња линијар со шаблони шаблон од квадрат изработен од корица на блок модел на часовник тетратка, учебник работен лист компјутер/таблети</p> | <p>Усни одговори на поставени прашања Практична изведба- препознава прав агол кај 2Д форми Проверува дали аголот е прав со користење на шаблон на квадрат Решенија во</p> |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | https://shorturl.at/cqDE4 https://rb.gy/2oxbq Идеи за работни листови- https://rb.gy/2smzt https://rb.gy/9hzf5 | видеобим бела табла | работен лист Домашни задачи |
| 2Д-форми теме, страна, прав агол, седумаголник, осумаголник, деветаголник и десетаголник | Разликува 2Д форми според бројот на страните, темињата и аглите | <ul style="list-style-type: none"> *Учениците се поделни во група. Секоја група има комплет со математички плочки. По дадени насоки учениците прават групи со 2Д форми кои имаат три и четири страни и ги именуваат. *Учениците цртаат со шаблон различни 2Д форми и ги именуваат - триаголници, четриаголници, петаголници и сл. *Учениците, поделени во мали групи, на геотабла со помош на ластичиња формираат различни видови 2Д форми и ги именуваат и определуваат страни, темиња и агли. *Во работен лист цртаат и запишуваат колку темиња, страни и агли има секоја 2Д форма. *Учениците групираат 2Д форми од математитички плочки или исечени од поцврста хартија и ги групираат по различни критериуми(број на страни, темиња и агли, има/нема прави агли, 2Д форми кои немаат страни и темиња. (поврзување со темата Работа со податоци) *Работат активности во учебник/работен лист со 2Д форми. | комплет со математички плочки линијар со шаблони тетратка, учебник геотабла/ластичиња работен лист компјутер/таблети хамер лепило видеобим бела табла | Усни одговори на поставени прашања Разликува и именува 2Д форми според бројот на страни, темиња и агли Решенија во работен лист Домашни задачи |
| | | <ul style="list-style-type: none"> *Учениците добиваат работен лист за групна работа. Сечат и обвојуваат различни 2Д форми, а потоа ги класифираат според бројот на страни, темиња и агли. Ги лепат на хамер и ги истакнуваат постерите со 2Д форма на таблата. Презентирање од страна на учениците. *Учениците работат индивидуално/парови/групи во работен лист за одредување на страни, темиња, агли и |  линијар со шаблони тетратка, учебник работен лист компјутер/таблети | Усни одговори на поставени прашања Разликува и именува 2Д форми според бројот на страни, темиња и агли |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>видови на многуаголници.</p> <p>* Учениците играат онајн активности со 2Д форми преку дигитални алатки(преземени или подгответи од наставникот)</p> <p>https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/</p> <p>https://mathigon.org/polypad#polygons</p> <p>*Квиз активности- Погоди ја 2Д формата. Може да бидат поставени прашања на презентација, а учениците усно да даваат одговори или да ја подигнуваат соодветната 2Д форма како модел или слика.</p> | <p>хамер</p> <p>лепило, ножици</p> <p>видеобим</p> <p>бела табла</p> <p>презентација</p> | <p>агли</p> <p>Решенија во работен лист</p> <p>Одговори на квиз</p> <p>Домашни задачи</p> |
| 3Д – форми -теме - сид - раб - призма | Препознава призма како 3Д форма. | 2 | <p>*Учениците се исказуваат за 3Д форми преку модели (повторување од минатата година)- квадар, коцка, топка, пирамида, цилиндар и конус. Ги препознаваат и именуваат. Набројуваат предмети од околината кои изгледаат како некои 3Д форми.</p> <p>*Учениците следат видео за призма без претходно да добијат објаснување од наставникот за карактеристиките на призмата</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=dG-JCImlZ1Y</p> <p>Ја издвојуваат призмата од моделите на 3Д форма и се исказуваат што научиле за нејзините карактеристики од видеото.</p> <p>*Учениците прават разлики меѓу различни видови на призма(преку модели).</p> | <p>модели на 3Д форми</p> <p>линијар со шаблони</p> <p>модели на призма</p> <p>тетратка, учебник</p> <p>работен лист</p> <p>компјутер/таблети</p> <p>презентација</p> <p>видеобим</p> <p>бела табла</p> | <p>Усни одговори на поставени прашања</p> <p>Препознава и именува 3 Д форми</p> <p>Препознава призма како 3Д форма</p> <p>Решенија во работен лист</p> <p>Домашни задачи</p> |
| | | | <p><i>Игри за именување и препознавање на 3Д форми.</i></p> <p>* Наставникот истакнува презентација на која се наоѓаат различни 3Д форми и неколку видови на призми. Учениците се исказуваат за секоја 3Д форма</p> | <p>модели на 3Д форми</p> <p>торба со 3Д форми</p> | <p>Усни одговори на поставени</p> |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>и со помош ги именуваат призмите според основите(триаголна, четриаголна, петаголна...).</p> <p>*Учениците во група избираат модели на две 3Д форми и се исказуваат за нивните карактеристики.</p> <p>- Која 3Д форма се крие зад описот? Едниот ученик во групата описува 3Д форма (сидови, темиња и рабови), а другите погодуваат. Ученикот кој прв точно погодува ја продолжува играта.</p> <p>*Извлекување на модели на 3Д форми од торба и откривање на формата преку допир(без гледање).</p> <p>* КВИЗ игра- Дали е призма или не со ДА-НЕ картички. Наставникот покажува модел или слика од одредена 3Д форма, а учениците со подигање на картичка се исказуваат дали е призма.</p> <p>Пр. Пирамида- НЕ.</p> <p>*Онлајн активности со 3Д форми(дигитални алатки подгответи од наставник или превземени)</p> <p>*Учениците во работен лист обовуваат 3Д форми со различна боја според дадени насоки.</p> | <p>линијар со шаблони</p> <p>тетратка, учебник</p> <p>работен лист</p> <p>компјутер/таблети</p> <p>презентација</p> <p>видеобим</p> <p>бела табла</p> <p>ДА- НЕ картички</p> | <p>прашања</p> <p>Препознава и именува 3Д форми</p> <p>Препознава призма како 3Д форма</p> <p>Решенија во работен лист</p> <p>Домашни задачи</p> |
| 3Д – форми -теме - сид - раб - призма | Воочува дека квадарот и коцката се призми | 1 | <p>*Учениците се исказуваат за карактеристиките на призмите. (2 сида се исти, тоа се основите според кои се именува призмата - триаголна, четриаглна, петаголна... , а останатите сидови се правоаглоници).</p> <p>*Учениците ги описуваат квадарот и коцката според изгледот на сидовите и откриваат дека и тие се призми.</p> <p>Сличности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Коцката има 12 раба, 8 темиња и 6 сида; • Квадарот има 12 раба, 8 темиња и 6 сида, <p>Разлики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Коцката е составена само од 2Д формаквадрат; • Квадарот е составен од 2Д форми правоаголник и квадрат или само со правоаголници. | <p>модели на 3Д форми- призми квадари, коцки</p> <p>тетратка</p> <p>учебник</p> <p>работен лист</p> <p>компјутер/таблети</p> <p>видеобим</p> <p>бела табла</p> | <p>Усни одговори на поставени прашања</p> <p>Препознава дека квадарот и коцката се призми</p> <p>Решенија во работен лист</p> <p>Одговори на квиз</p> |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | *Во групи добиваат различен вид на призми и воочуваат сличности и разлики помеѓу нив. *Учениците преку КВИЗ изработен во QUZZIZ или други дигитални алатки воочуваат сличности и разлики помеѓу призмите и другите 3Д форми. | | Домашни задачи |
| Разликува 3Д форми според бројот на сидови, темиња и работи | 2 | | <p>* Учениците се поделни во групи. Секоја група има модели и предмети со 3Д форма, работен лист за групна работа. Наставникот дава насоки да откријат кои 3Д форми имаат рамни, кои имаат рамни и заoblени површини, а кои имаат само заoblени површини.</p> <p>*Секој ученик од групата избира по една 3Д форма и ја опишува според бројот на сидови, работи и темиња.</p> <p>*Учениците преку игровни активности ги откриваат 3Д формите: Игра- Погоди ја 3Д формата</p> <ul style="list-style-type: none"> • Јас имам 6 еднакви сидови и се викам...(коцка) • Јас имам 1 површини со форма на круг (конус) • Јас имам 2 површини кои се во форма на круг (цилиндар) <p>*Учениците се поделени во групи. Секоја група добива работен лист/активности од учебник во кој треба да одредат број на темиња, сидови и работи кај 3 Д формите. Со куси искази ја опишуваат 3 Д формата. Какви сидови има...? Колку сидови има...?</p> <p>*Учениците работат индивидуално во работен лист подготвен од наставник или од учебник за одредување на страни, темиња, агли и видови на многуаголници.</p> | <p>модели на 3 Д форми</p> <p>тетратка</p> <p>линијар</p> <p>учебник</p> <p>работен лист</p> <p>компјутер</p> <p>таблети</p> <p>видеобим</p> <p>бела табла</p> | <p>Усни одговори на поставени прашања</p> <p>Разликува 3Д форми според бројот на сидови, темиња и работи</p> <p>Решенија во работен лист</p> <p>Усни одговори на квиз</p> <p>Домашни задачи</p> |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3Д – форми -теме - сид - раб - призма</p> | <p>Разликува 3Д форми според бројот на сидови, темиња и работи</p> | <p>*Секој ученик во тетратка лепи слика од одредена 3Д форма и опишува по дадени насоки. Оваа 3Д форма се вика... Има ... сидови. Сидовите и се.... Има ... темиња. Има... работи.</p> <p>* Активности во парови или мали групи со примена на дигитални алатки за разликување на 3Д форми според бројот на сидови, темиња и работи.</p> <p>https://mathigon.org/polypad#solids</p> <p>*Учениците се поделени во 2 групи. Наставникот во 2 плика има подготвено картички со прашања колку што се ученици во одделението. Учениците следат насоки за реализација на квиз натпреварот. За секоја група има прашања со иста тежина. Се избира еден координатор на групата кој влечи плик и одредува по кој редослед ќе одговараат. Секој ученик влечи поедна картичка кога ќе му дојде редот. Имаат право на помош најмногу 2 пати во групата.</p> <p>*Пример за прашања::</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Од кои 2 форми е составен цилиндарот? 2. Колку рамни површини има квадарот? 3. Колку темиња има коцката? 4. Колку работи има квадарот? 5. Од кои 2Д форми е составена триаголната призма? | <p>тетратка/линијар лепило</p> <p>учебник, тетратка</p> <p>работен лист</p> <p>компјутер/таблети</p> <p>видеобим</p> <p>бела табла</p> <p>2 плика</p> <p>картички со прашања за 3Д форми</p> | <p>Усни одговори на поставени прашања</p> <p>Разликува 3Д форми според бројот на сидови, темиња и работи</p> <p>Решенија во работен лист</p> <p>Усни одговори на квиз</p> <p>Домашни задачи</p> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3Д – форми -теме - сид - раб - призма</p> | <p>Поврзува 2Д форми со мрежите на 3Д форми</p> | <p>1</p> | <p>*Учениците во групи добиваат модели од 3Д форми и преку дискусија откриваат од кои 2Д форми се составени.</p> <p>*Учениците прават разлика меѓу 2Д и 3Д форми-геометриски форми(слики) и геометриски тела. Учениците во групи имаат слики/модели од 2Д и 3Д форми (математички плочки, модели на 2Д и 3Д форми). Наставникот поставува прашања за да се повтори за 2Д и 3Д форми .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Што претставуваат сидовите на квадарот? подигнуваат картичка/ модел на правоаголник • Која 2Д форма е основата на триаголна призма? <p>*Преку постер со мрежи на 3Д форми се исказуваат за врската меѓу 2Д и 3Д формите.</p> <p>*Учениците индивидуално работат во работен лист/активности во учебник за врска меѓу 2Д и 3Д формите.</p> <p>Поврзуваат 2Д форми со мрежи на 3Д форми.</p> <p>*Учениците прават мрежи на 3Д форми со помош на цртање на следната дигитална алатка</p> <p>https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/</p> <p>https://mathigon.org/polypad#solids</p> | <p>слики и модели на 2Д и 3Д форми тетратка/линијар учебник работен лист компјутер/таблети видеобим бела табла постер со 3Д форми постер со мрежи на 3Д форми</p> | <p>Усни одговори на поставени прашања Разликува 3Д форми според бројот на сидови, темиња и работи Решенија во работен лист Домашни задачи</p> |
| | <p>Изработува коцка и квадар од готови мрежи</p> | <p>2</p> | <p>*Преку постер со мрежи на 3Д форми се прави анализа на сидовите од кои се составени. Се прикажуваат анимации на различни мрежи кои се превиткуваат во 3Д форми.</p> <p>*Учениците расклопуваат картонски кутии за да ги испитаат мрежите кои ќе ги добијат. Дискутирајте кои 2Д форми се најдени. Се дискутира за врските помеѓу 2Д формите на мрежата и формираната 3Д форма.</p> <p>*Учениците со помош на стапчиња и пластелин</p> | <p>постер со мрежи на 3Д форми мали кутии стапчиња, пластелин тетратка/линијар учебник работен лист за</p> | <p>Усни одговори на поставени прашања Практична изведба-Изработува коцка и квадар со готови мрежи со сечење и</p> |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | <p>изработуваат модел на коцка/ квадар.</p> <p>*Учениците во група добиваат по 2 работни листови со мрежа од коцка и 2 со мрежа на квадар. Треба да ги исечат и да откријат која од двете мрежи на коцката е точна, а со која не може да се направи коцка. Истото го прават и со мрежите на квадарот.</p> | сечење со мрежи на коцка и квадар хамер | лепење |
| | | | лепило ножици | Решенија во работен лист Домашни задачи |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3Д – форми -теме - сид - раб - призма</p> | <p>Изработува коцка и квадар од готови мрежи</p> | <p>*Учениците во парови добиваат работни материјали со различни мрежи од 3Д форми и определуваат со која од нив можат да направат квадар или коцка со сечење и лепење. Презентираат како се одвивала активноста и ги опишуваат коцката и квадарот.</p> <p>*Учениците добиваат лист за групна активност каде треба да ги пронајдат мрежите на 3Д формите. Поврзуваат и откриваат која мрежа е соодветна на формата и зошто другите мрежи не се.</p> <p>*Учениците сечат 2Д форми и со лепење се обидуваат да изработат мрежи на коцка и квадар.</p>  | <p>постер со мрежи на 3Д форми тетратка/линијар учебник работен лист работен лист за сечење со мрежи на коцка и квадар бела табла хамер лепило ножици</p> | <p>Усни одговори на поставени прашања Практична изведба- Изработува коцка и квадар со готови мрежи со сечење и лепење Решенија во работен лист Домашни задачи</p> |
| | | <p>*Учениците се потсетуваат на поимот симетрија и линија на симетрија од минатата година(второ одделение) -преку следните видеа https://www.abcyo.com/games/symmetree-symmetry https://www.youtube.com/watch?v=SihMif4lGjc</p> | <p>компјутер/таблети видеобим бела табла</p> | <p>Усни одговори на поставени прашања Препознава повеќе</p> |


ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линии на симетрија и симетрија во околината | Препознава повеќе линии на симетрија кај 2Д-форми. Црта линии на симетрија на 2Д форми. | 2 | <ul style="list-style-type: none"> *Активности за повторување на симетрија *Учениците по парови со прст си исцртуваат замислена линија на симетрија по лицето. *Препознаваат линија на симетрија на отворена тетратка, цртаат со креда линија на симетрија на клупа(хоризонтално и вертикално) и се искажуваат како ја разбираат симетријата и што значи линијата на симетрија. *Анализираат слики со цртежи на објекти и каде воочуваат една или повеќе линии на симетрија. * Учениците во групи добиваат прозирна фолија на која се нацртани 2Д форми и ги постават на нацртаната линија на симетрија за да утврдат се формите се симетрични. | тетратка/линијар креда слики и цртежи со симетрија прозирна фолија учебник работен лист лепило, ножици | линии на симетрија кај 2Д форми Црта линии на симетрија на симетрични форми Решенија во работен лист Домашни задачи |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> *Учениците сечат 2 Д форми и со превиткување откриваат кои 2Д форми се симетрични. Со боичка исцртуваат линија/линии на симетрија. *Учениците во парови добиваат осносиметрични слики од предмети, форми, бројки, животни и букви. Кај нив треба да нацртаат линија на симетрија. *Учениците во учебник/работни листови подгответени од наставник цртаат 2Д форми и линии на симетрија. | бела табла тетратка/линијар слики и цртежи со симетрија учебник работен лист лепило ножици | Усни одговори на поставени прашања Препознава повеќе линии на симетрија кај 2Д форми Црта линии на симетрија на симетрични форми Решенија во работен лист Домашни задачи |
| | | | *Учениците добиваат делови од осносиметрични | | Усни одговори на |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линија на симетрија и симетрија во околината | Црта 2Д форми кои се симетрични | 1 | <p>форми (пеперутка, цвет) со задача да ги најдат паровите и да ги состават осносиметричните форми.</p> <p>*Со помош на линијар цртаат 2Д форми кои се симетрични и одредуваат колку линии на симетрии има формата.</p> <p>*Цртаат 2Д форми со примена на програма за цртање- Paint, Toolkid или со користење на следната алатка</p> <p>https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/</p>  | компјутер/таблети видеобим бела табла линијар тетратка учебник работен лист | поставени прашања Црта 2Д форми кои се симетрични Решенија во работен лист Домашни задачи |
| | Црта рефлексии на форми (линија на огледало долж една страна). | 1 | <p>*Еден ученик црта половина форма или модел, а друг ученик ја црта другата половина. Дискутираат дали фигурата која ја направиле е симетрична.</p> <p>*Учениците во парови сликаат симетрични форми преку активност пресликување, на половина од лист хартија учениците сликаат нешто со темперни боички, потоа го превиткуваат листот, и фигурата се пресликува на другата половина од листот.</p> <p>*Учениците ја превиткуваат лист хартија на половина и попрскуваат со темперна боја на по ловина од хартијата. Ја превиткуваат хартијата преку бојата и се исказуваат дали добиле симетрична слика (корелација со ликовно образование)</p> | компјутер/таблети видеобим бела табла тетратка/линијар учебник работен лист | Усни одговори на поставени прашања Црта симетрична слика- рефлексии на форми Решенија во работен лист Домашни задачи |
| | Одредува положба на објект во квадратна мрежа со обележани редови и колони. | | <p>*Учениците анализираат задача каде може да одредат ,местоположба на предмети, 2Д форми во квадратна мрежа (учебник, работен лист и сл.)</p> <p>*Учениците добиваат работен лист со квадратна мрежа (10 x 10). Истата мрежа</p>  | бела табла/маркер тетратка учебник работен лист со | Усни одговори на поставени прашања Одредува положба на објект во квадратна мрежа |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Положба, насока и движење (редови, колони, квадратна мрежа) | Одредува положба на објект во квадратна мрежа со обележани редови и колони. | 2 | наставникот ја прикажува на видеобим. Дискутираат за колони и редови. *Наставникот преку пример покажува како некој предмет може да се нацрта на мрежата и да се одреди точно неговата положба. Учениците се насочуваат во неколку полиња да нацртат 2Д форма или некој едноставен предмет за цртање. Потоа се исказуваат каде ги поставиле на мрежата. | квадратна мрежа коцка | со обележани редови и колони. Решенија во работен лист Домашни задачи |
| | | | * Учениците по дадени насоки цртаат едноставна квадратна мрежа.(секој квадрат е 1 см или 2 квадратчиња. Наставникот дава насоки да ја означат мрежата со броеви и букви, а потоа цртаат во конкретни полиња по насоки. Пр. Нацртајте сонце во колона Б , ред 2...  | бела табла/маркер тетратка линијар учебник работен лист коцка | Усни одговори на поставени прашања Одредува положба на објект во квадратна мрежа со обележани редови и колони. Решенија во работен лист Домашни задачи |
| | | | *Учениците индивидуано или во парови работат во работен лист за одредување или поставување на предмети во квадратна мрежа. *На квадратна мрежа обележана со редови и колони фрлаат коцка и ја одредуваат положбата на коцката каде застанала. | марама креда за означување на простор | Усни одговори на поставени прашања Практични изведби- Се движки по дадени насоки |

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Решава проблемски ситуации за положба, насока и движење | 1 | <p>поставува квадратна мрежа обележана со редови и колони. Учениците играат игра: „Движење според дадени инструкции на нацртана квадратна мрежа“, (на пр. движи се 3 квадратчиња лево и 5 квадратчиња нагоре..итн).</p> <p>*Учениците во групи решаваат проблемска ситуација -Како на да го пронајдат најкраткиот пат за да стигнат до определен објект во просторот.</p> | работен лист | <p>во квадратна мрежа</p> <p>Дава насоки за движење во простор</p> <p>Движи објекти во квадратна мрежа по дадени насоки</p> <p>Домашни задачи</p> |
| Оценување на наученото | | 1 | Активности за проверка на усвоеност на стандардите за оценување и постигнување на очекувани резултати(објективен тест подготвен од наставник) | Тематски тест | Решенија од тестот |